



СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општествено книговодство 60802-603-19644

Петок, 9 октомври 1981

БЕЛГРАД

БРОЈ 51

ГОД. XXXVII

Цена на овој број е 32 динари. — Претплатата за 1981 година изнесува 1.000 динари. Рок за рекламации 15 дена. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226. — Телефон: централа 650-155; Уредништво 651-855; Служба за претплата 651-732; Телекс 11736

588.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА НЕСТОПАНСКИ И НЕПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО 1981 ГОДИНА

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за привремена забрана на располагањето со општествените средства за финансирање на нестопански и непроеизводствени инвестиции во 1981 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 1 октомври 1981 година.

П. бр. 103

1 октомври 1981 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Sergej Kraigher, c. p.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, c. p.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА НЕСТОПАНСКИ И НЕПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО 1981 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за привремена забрана на располагањето со општествените средства за финансирање на нестопански и непроеизводствени инвестиции во 1981 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 74/80), во член 1 став 1 по зборот: „дејност“ наместо точка и запирка се става запирка и се додаваат зборовите: „на патнички автомобили на организации на здружен труд што вршат дејност од областа на сообраќајот и од областа на угостителството и туризмот, а кои се даваат во закуп без возач (rent-a-car) и на патнички автомобили на организации на здружен труд што вршат такси превоз на патници во градскиот и приградскиот сообраќај“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

589.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА УЧЕСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ПРВОТО ПОПОЛНУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА МЕЃУНАРОДНИОТ ФОНД ЗА РАЗВОЈ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО (IFAD) ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1983 ГОДИНА

Се прогласува Законот за обезбедување на средства за учество на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во првото пополнување на средствата на Меѓународниот фонд за развој на земјоделството (IFAD) за периодот од 1981 до 1983 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 1 октомври 1981 година.

П. бр. 105

1 октомври 1981 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Sergej Kraigher, c. p.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, c. p.

ЗАКОН

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА УЧЕСТВО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО ПРВОТО ПОПОЛНУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА МЕЃУНАРОДНИОТ ФОНД ЗА РАЗВОЈ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО (IFAD) ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1981 ДО 1983 ГОДИНА

Член 1

За учество на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во првото пополнување на средствата на Меѓународниот фонд за развој на земјоделството (IFAD) за периодот од 1981 до 1983 година се обезбедуваат средства во вкупен износ од 13.650.000 динари, од што во конвертибилни девизи 2.730.000 динари.

Член 2

Средствата од член 1 на овој закон ќе се обезбедат во буџетот на федерацијата за одделните години, и тоа:

1) во Буџетот на федерацијата за 1982 година — 6.825.000 динари, од што во девизи 1.365.000 динари;

2) во Буџетот на федерацијата за 1983 година — 6,825.000 динари, од што во девизи 1,365.000 динари.

Член 3

Ако во текот на годината дојде до промена на курсот на динарот, конечните износи од член 2 на овој закон ќе се утврдат во Буџетот на федерацијата за 1982 односно за 1983 година според курсот што ќе важи во времето на донесувањето на буџетот.

Член 4

Средствата обезбедени со овој закон се водат кај Народната банка на Југославија на посебна сметка и можат да се користат по барање на Меѓународниот фонд за развој на земјоделството.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

590.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ВО ОБЛАСТА НА ПРОМЕТОТ НА СТОКИ И УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ НА СТОКИ И ЗА СИСТЕМОТ НА МЕРКИТЕ СО КОИ СЕ СПРЕЧУВА НАРУШУВАЊЕТО НА ЕДИНСТВОТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ПАЗАР ВО ТАА ОБЛАСТ

Се прогласува Законот за дополненија на Законот за основите на работењето на организациите на здружен труд во областа на прометот на стоки и услуги во прометот на стоки и за системот на мерките со кои се спречува нарушувањето на единството на југословенскиот пазар во таа област, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 1 октомври 1981 година.

П. бр. 99

1 октомври 1981 година

Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Sergej Kraigher, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Маркевиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВИТЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ВО ОБЛАСТА НА ПРОМЕТОТ НА СТОКИ И УСЛУГИ ВО ПРОМЕТОТ НА СТОКИ И ЗА СИСТЕМОТ НА МЕРКИТЕ СО КОИ СЕ СПРЕЧУВА НАРУШУВАЊЕТО НА ЕДИНСТВОТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ПАЗАР ВО ТАА ОБЛАСТ

Член 1

Во Законот за основите на работењето на организациите на здружен труд во областа на прометот на стоки и услуги во прометот на стоки и за системот на мерките со кои се спречува нарушувањето

на единството на југословенскиот пазар во таа област („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/76 и 23/79) во член 16 став 1 по зборовите: „растројувања на пазарот“ се додаваат зборовите: „и во производството“.

Во став 2 по точка 4 се додава нова точка 4а која гласи:

„4а) ако не договори рок за испорака на стоките или ако стоките ги испорачи по договорениот рок по цена повисока од договорената, односно по цена повисока од цената што важела, на денот на испораката на стоките утврден со договорот;“.

Член 2

Во член 17 се додаваат ст. 2 и 3 кои гласат:

„По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, ако организацијата на здружен труд не го договори рокот за испорака на стоките, купувачот има право веднаш да бара испорака на стоките по договорената цена, а ако со договорот е предвидена цената на денот на испораката на стоките или ако договорот содржи само податоци со чија помош треба да се определи цената — по цената што важела на денот на склучувањето на договорот.“

Ако организацијата на здружен труд ги испорачи стоките по договорениот рок според цена повисока од договорената, односно повисока од цената што важела на денот на испораката на стоките утврден со договорот, купувачот има право на поврат на разликата меѓу договорената цена, односно цената што важела на денот на испораката на стоките утврден со договорот и платената цена.“

Член 3

Овој закон влегува во сила по истекот на 60 дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

591.

Тргнувајќи од оцените на резултатите од самоуправното организирање на земјоделците врз основите на Уставот на СФРЈ и на Законот за здружениот труд, дадени во Анализата на задржниот сојуз на Југославија, и од расправите на седниците на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, одржани на 29 април и на 28 мај 1980 година, се поголемо значење на самоуправното здружување на земјоделците за побрз развој на земјоделското производство, зголемување на доходот, унапредување на условите за живот и работа на село и остварување на политиката за стабилизација на стопанските текнови на земјата во целост, Собранието на СФРЈ, врз основа на член 281 став 1 точка 3 од Уставот на СФРЈ, а во врска со член 134 од Деловникот на Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 1 октомври 1981 година донесе

ПРЕПОРАКА

ЗА САМОУПРАВНО ЗДРУЖУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ И ЗА НИВНО ВКЛУЧУВАЊЕ ВО СИСТЕМОТ НА САМОУПРАВНИОТ ЗДРУЖЕН ТРУД

I

1. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ оценува дека самоуправното организирање на земјоделците со здружување во земјоделски задруги и во основните задругни организации во нивниот состав, во организациите на кооперанти и во други форми на здружувања на земјоделците и со здружување, непосредно или преку нив, во односите на потрајна соработка со организациите на здружен труд, и со поврзување врз таа основа во системот на самоуправниот здружен труд се значаен фактор за остварување на развојната политика во производството на храна и за побрза промена на општествената положба на земјоделците и услов тој процес

да се оствари. Тој, како израз на економската и општествената нужност, започна во целата земја. Во републиките и во автономните покраини се донесени закони и други прописи и општи акти во кои се разработени одредбите од Законот за здружениот труд. Покрената е активност во организациите на здружен труд и во општествено-политичките заедници за организирање на земјоделците и за нивно вклучување во системот на самоуправниот здружен труд врз основите на Уставот на СФРЈ и на Законот за здружениот труд.

Резултатите од таа активност се следниве: во околу 2.000 земјоделски задруги и организации на кооперанти се здружени околу 250.000 земјоделци, а околу 1.200.000 земјоделци соработуваат во разни форми на општествено организираното производство со задружните и со други организации на здружен труд.

2. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ оценува дека постигнатите резултати не задоволуваат, зашто заостануваат зад потребите на општеството во целост, а и зад објективниот интерес на земјоделците за меѓусебно здружување на трудот и средствата и за воспоставување на разните форми на поврзаност и соработка со организациите на здружен труд.

Во непосредната општествена активност за поттикнување на земјоделците меѓусебно да се здружуваат во нивните задружни организации и да соработуваат со задружните организации и со организациите на здружен труд, не ретко се занемарувани објективните можности и реалниот интерес на земјоделците, како за содржината и формата на меѓусебното поврзување, така и за суштината на нивната поврзаност со здружениот труд.

Овој процес е следен со барање на нови решенија, со отпори и ограничувања изразени во посебните услови за меѓусебно здружување на земјоделците (височината на доходот на земјоделците или количеството на производи како услови за здружување), со недоволно информирање на земјоделците, со наметнување на одделни форми на здружување без вистински интерес на земјоделците, со што се стеснуваат можностите за нивно самоуправно организирање. Таквата практика најчесто е правдана со стремежот што побргу да се постигнат материјални резултати. Има и сфаќања дека со самиот акт на здружување, здружените земјоделци ја остваруваат положбата на работниците во здружениот труд, што не е реално. Кон таквите тенденции, од своја страна, придонесувае или делумно беше нивна последица и практиката на кредитирање на одделни земјоделци без нивна обврска потврсто да се поврзуваат со организациите на здружен труд од областа на преработката или прометот.

Остварувањето на суштината на самоуправното организирање на земјоделците, нивното самоуправно доходно поврзување со организациите на здружен труд наидува на сериозни тешкотии и поради тоа што односите помеѓу земјоделците, нивните организации, преработувачката индустрија и трговијата се засноваваат предимно врз краткорочните интереси и купопродажните односи. Таквите односи постојано ги раздвојуваат партнерите, доведуваат до несигурност и нестабилност и придонесуваат за заемна недоверба. Тоа то ограничува постигнувањето на поголеми и постабилни економски резултати и побрзото остварување на самоуправната положба на земјоделците.

Покрај тешкотите и слабостите во самоуправната и доходовната врска на здружените земјоделци со работниците во преработувачката индустрија, постојат и тешкотии за натамошно проширување и подлабочување на самоуправните врски и односи не само до прометните организации туку и до самоуправно организираните потрошувачи.

Во остварувањето на самоуправните врски и односи особено заостанува самоуправното организирање на потрошувачката, односно на потрошувачите.

Општото определување на општеството за тоа дека таквата ориентација е економска и општествена нужност, уште не е доволно поттикнато со општествена акција да се организираат и да се јакнат разновидните форми на самоуправна организација на потрошувачите што би можела да воспоставува такви економски спрези со производителите што би значеле пробив на самоуправното спогодување и на таа релација.

Сето тоа укажува дека досегашните резултати постигнати во остварувањето на меѓусебното здружување на земјоделците и во јакнењето на нивните самоуправни, доходовни врски и односи со организациите на здружен труд и со самоуправно организираните потрошувачи претставуваат главно почеток кој уште побитно не ја менува општата слика на состојбата — доминацијата на класичниот пазар, откупот, купопродажните односи, шпекулативните постапки на двете страни, како и нивните последици врз продуктивноста на трудот и осцилациите во производството, потрошувачката, цените и сл. — со сите повратни негативни последици врз примарното земјоделско производство на земјоделците и врз самоуправните односи што започнаа во него.

Ванното воспоставување на доходовните самоуправни врски и односи, од производителот до потрошувачот, и отсуството на регулирање на меѓусебните односи врз нови самоуправни основи допринесувае кон задржување па и јакнење на административните интервенции и регулативи, со значајни последици за самоуправните односи.

Врз забавувањето на процесот на изградба на нови односи во голема мера влијае и фактор што заостануваше развојот на земјоделството во подолг временски период и неостварувањето на договорената економска политика.

II

1. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ смета дека е неопходно со постојана општествена акција да се унапредува самоуправното организирање на земјоделците и нивното вклучување во системот на самоуправниот здружен труд врз основите на Уставот на СФРЈ и на Законот за здружениот труд.

Општествено-политичките заедници со свои мерки треба порешително да го поттикнуваат и интензивираат тој процес, како еден од битните предуслови за побрзо зголемување на земјоделското производство и доходот, а со тоа и за подобрување на положбата на земјоделците. Со свои мерки и со други активности тие треба да влијаат врз отстранувањето на разните недоследности кога се работи за наметнувањето само на некои форми на организирање на земјоделците во одделни средини, за недоволното ангажирање и одлучување на самите земјоделци за тоа, за нееднаквата материјална и друга поддршка на одделните форми на нивно самоуправно организирање, за непотребното и економски штетното ограничување на активноста во некои форми на организирање на земјоделците и слично.

Неопходно е со политиката за развој и со економската политика повеќе да се поттикнува развојот на постојните и основане на нови земјоделски задруги, основни задружни организации во нивниот состав и организации на кооперанти, како и на сите други форми на здружување и потрајна соработка на земјоделците.

Притоа мора да се има предвид определувањето на општеството — дека јакнењето на процесот на самоуправното организирање на земјоделците во земјоделски задруги, задружни организации во нивниот состав, организации на кооперанти и во други форми на здружување и нивното вклучување во системот на самоуправниот здружен труд, е можно само врз основите на нивниот долготраен економски интерес, доходовната мотивираност, са-

моуправувачката позиција на земјоделците и слободниот избор како на степенот на интезитет на меѓусебното здружување и вклучувањето во системот на самоуправниот здружен труд, така и на формите на нивното самоуправно организирање.

2. Во поттикнувањето на процесот на здружувањето на земјоделците значајно е прехранбената и другата преработувачка индустрија, тргнувајќи од својот економски интерес за стабилно, долгорочно и економично обезбедување на сировини од примарното земјоделско производство, порешително и побрзо да воспоставува со организациите на здружените земјоделци потрајни односи што ќе се засноваат врз заедничко планирање, обврски, ризик и вложувања и врз заедничко одлучување за остварениот доход. Врз тие основи се создава простор за промена на општествената положба на земјоделецот и се обезбедува интерес за негово поврзување во системот на самоуправниот здружен труд.

3. Процесот на самоуправното и доходовно поврзување на примарното производство и преработката, т.е. на здружените земјоделци и на работниците од преработувачката индустрија, бара побрза преобразба на прометот и развој на самоуправното организирање на потрошувачите.

Прометните организации и производителите треба да ги развиваат, а надлежните органи на општествено-политичките заедници со свои мерки да ги поттикнуваат долгорочните меѓусебни односи врз основа на самоуправните спогодби за заедничко производство и остварување на заеднички доход, во условите на дејствување на економските законитости на единствениот југословенски пазар.

Општествената акција треба да се насочува и во правец на формирање на такви организации на потрошувачите (големите и другите потрошувачи) што ќе воспоставуваат директни врски со производителите и, врз основите на самоуправното спогодување и општественото договарање, ќе ги регулираат со нив сите прашања од заеднички интерес.

4. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ препорачува сите надлежни органи во федерацијата, републиките, автономните покраини, општините и месните заедници, организациите на здружен труд, банките и здружните сојузи да утврдат програма на мерките со кои ќе се поттикнува здружувањето на земјоделците и нивното поврзување со организациите на здружен труд врз начелата на Уставот на СФРЈ и на Законот за здружениот труд. Посебно е значајно да се обезбеди усогласено дејствување на сите општествени фактори, за да може врз најширока основа да се обезбеди активирање на сите расположиви сили на село.

5. Во кредитната политика, тргнувајќи од критичката анализа на досегашната практика и од расположивите средства, како и од можностите за здружување на средствата на заинтересираните партнери, треба да се преземаат мерки со кои ќе се обезбеди вложувањата на средства, по обем и квалитет, да бидат во согласност со определувањата и со потребата на општеството за остварување на развојните програми за зголемување на производството и продуктивноста на трудот и за усогласување на понудата и побарувачката на пазарот на земјоделски производи. Приоритет во тоа треба да имаат вложувањата што се засноваат врз усогласените планови за развој и здружените средства на производителите на примарното производство, преработувачите, прометот и самоуправно организираните потрошувачи, како и оние што обезбедуваат трајна извозна ориентација. Со поповолна кредитна политика треба да се поттикнува здружувањето на земјоделците, а пред сè на оние чиешто производство врз доходовни основи се вклучува во тековите на општествената репродукција. Тоа е суштествено претпоставка за побрзо меѓусебно здружување на земјоделците и за нивно вклучување во системот на самоуправниот здружен труд.

Со стимулативни мерки на кредитно-монетарната политика треба да се поттикнуваат вложувањата во производството на здружените земјоделци и да се создаваат материјални и други услови за здружување на трудот и средствата и за побрзо поврзување, врз таа основа, на индивидуалните производители со општествениот сектор, преку земјоделските задруги и основните задружни организации во нивниот состав, организациите на кооперанти и другите форми на организирање. Во тоа посебно значење имаат: кредитирањето на вложувањата што го поттикнуваат процесот на меѓусебно здружување на земјоделците, што особено се однесува на современата механизација, производствениите објекти со поголеми капацитети и слично; ориентацијата кон кредитирање на оние програми што претставуваат суштествен предуслов за поголемо и попродуктивно производство, како и за поголем степен на меѓусебно здружување на земјоделците — комасации, агромелиорации и хидромелиорации, заедничка обработка на земјиштето; кредитирањето на материјалниот развој на организациите на здружените земјоделци, посебно за заедничките намени во примарното производство и заедничките потреби за складирање, доработка, преработка, превоз и слично, вклучувајќи го и кредитирањето на основањето на нови земјоделски задруги и основни задружни организации во нивниот состав, на организации на кооперанти и други форми на здружување на земјоделците.

6. Основните определувања во областа на цените ќе поаѓаат од тоа побрзо да се надминува сегашната улога на општествено-политичките заедници во формирањето на цените и со тоа да се овозможи решавачко влијание на здружениот труд и на здружените земјоделци врз формирањето на цените на сопствениите производи заедно со самоуправно организираните потрошувачи, а во согласност со условите на пазарот, со Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените и со политиката на компензациите.

7. Стабилното функционирање на пазарот на земјоделско-прехранбени производи нужно је налага потребата помеѓу носителите на примарното производство, преработката, прометот и снабдувањето да бидат постојано воспоставени односи врз основите на здружувањето на трудот и средствата, заедничкото работење и остварувањето на доход, што е суштествена претпоставка за надминување на различните видови затворање на пазарот, за слободен промет на стоките и циркулација на средствата. Во врска со тоа треба да се предвиди систем на мерки што ќе водат кон тоа материјалните резерви повеќе да ги поттикнуваат новите општествени односи.

8. Стабилноста и натамошниот развој на општествено организираното земјоделско производство во многу зависат и од меѓусебните односи на задружните организации, од една, и на организациите на здружен труд на индустријата за земјоделски машини и индустријата за минерални губрива и други хемиски средства, од друга страна. Поради тоа, во интерес на задружните организации и на организациите на здружен труд од оваа индустрија е своите односи да ги засноваат врз принципите на договарање и самоуправно спогодување, по програмите за развој на овие индустриски гранки треба повеќе да се приспособуваат кон потребите на развојот на општествено организираното земјоделско производство и здружувањето на земјоделците.

9. Даночната политика и оданочувањето на земјоделците треба повеќе да биде инструмент на економската политика во функцијата на унапредување на земјоделското производство, здружување на земјоделците и нивна социјална стабилност и сигурност. Со даночната политика треба да се стимулираат поголемите вложувања на земјоделците во производството и нивниот здружување и поврзување со организациите на здружен труд. Заради тоа е неопходно да се приклучат влијанието на се-

гашната даночна политика врз процесот на самоуправното организирање на земјоделците.

10. Треба да се даде целосна оцена на ефектите од прописите за задолжителното искористување на земјоделското земјиште, за да може тој процес да зајакне и сопствениците да се стимулираат да ги користат сите обработливи површини, вклучувајќи ги и прописите за наследувањето и поседувањето на земјоделско земјиште.

Општествено-политичките заедници, со активно учество на земјоделците и нивните организации, како и на организациите на здружен труд, треба да преземат мерки по целосно и на поширок план да се реализираат програмите за уредување на земјиштето на земјоделците (арондација, комасација, агромилиорација и хидромелиорација на земјиштето, реонизација и др.).

11. Особено е значаен делот од Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година за усогласувањето и насочувањето на тековите на општествената репродукција, за специфичните услови на производството и здружувањето, па и за потребата од посебни мерки во ридско-планинското подрачје. Досегашните мерки за стимулирање на развојот на земјоделството во тие подрачја беа недоволни и дадоа скромни резултати. Оттука потребата од ширење на можните стимулации за зголемување на производството во целост, а посебно на она што врз доходовни основи влегува во каналите на општествената преработка и прометот (регресирање на соодветната механизација, семето и другите репродукциони материјали, сточарското производство и сл.).

12. Потребно е да се обезбеди натамошно јакнење на социјалната сигурност на здружените и општествено организирани земјоделци. Социјалната сигурност на земјоделците треба да јакне и да се развива во согласност со растежот на продуктивноста на трудот и доходот на земјоделците, остварен врз основа на долгорочна соработка во задругите и другите форми на здружување на земјоделците.

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ им препорачува на надлежните органи и организации во републиките и покраините посебно да ги разгледаат областите на здравственото, пензиско-инвалидското осигурување и социјалната заштита на земјоделците и да создаваат услови за унапредување на социјалната сигурност на земјоделците.

13. Со мерките на економската политика треба да се поттикнува развојот на неземјоделските дејности во рамките на здружените организации, како што се занаетчишките и услужните дејности, прометот на стоки, паричното штедење, домашните работворби, туризмот и др., што може да придонесе кон порастот на вработеноста, доходот и стандардот на работните луѓе не село.

14. Потребно е да се обезбеди оспособување и проширување на стручните служби и поголемо ангажирање на науката за давање помош на земјоделците во применувањето на современата агротехника и постигањето на поголемо производство и продуктивност на трудот, како и да се подобрат сите видови на информирање на земјоделците. Со времените технички средства и технологија бараат и разработка на програмите за образование на земјоделските производители, што ја налага и потребата на тој план соодветните институции повеќе да се ангажираат.

15. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ смета дека овие и други мерки и активности на општествено-политичките заедници и на другите органи и организации, а пред сè на општините, задружните сојузи, организациите на здружен труд, месните заедници и другите самоуправни организации и заедници, ќе го забрзаат процесот на самоуправни општествено-економски односи во земјоделството и на село. Тоа ќе го поттикне општествено-организираното производство на земјоделците и ќе при-

донесе кон јакнење на нивната самоуправна положба, како единствена реална основа за нивни побрзи материјален напредок, за развој на земјоделството и на општеството во целост.

Заради тоа републиките и автономните покраини треба да остваруваат меѓусебна соработка и да преземаат мерки и акции за примена на одредбите на Уставот на СФРЈ и на Законот за здружениот труд и со тоа да создаваат услови општествено организираното производство, пред сè со здружување на земјоделците и нивно вклучување во самоуправниот систем на здружениот труд, повеќе да придонесува кон стабилизацијата и нормалните текови на општествената репродукција.

Посебна улога во организирањето на земјоделците преку нивното здружување во здружени организации (задруги и организации на кооперанти) и нивното поврзување со работниците на организациите на здружен труд од прехранбената индустрија, прометните организации на здружен труд и големите потрошувачи имаат задружните сојузи. Поради тоа е мошне значајно да се обезбедат општествени и материјални услови за организација и работа на задружните сојузи, за да можат тие да ја остварат својата улога во здружувањето на земјоделците, што произлегува од Законот за здружениот труд и од задачите од оваа препорака.

16. Тргувајќи од тоа дека мерките и активностите предвидени од Препораката, се во согласност со определувањата на нашето општество за социјалистичка самоуправна преобразба на нашето земјоделство и на селото и на линија на нивна натамошна практична разработка, Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ има предвид широка и решителна акција на сите општествено-политички организации, како и на другите општествени фактори врз остварувањето на овие определувања и задачи, како еден од битните предуслови за стабилизација на економските текови во земјата и за натамошно јакнење на социјалистичкото самоупраување во целост.

17. Оваа препорака ќе се објави во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 397

1 октомври 1981 година

Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с.р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Стана Томашевиќ-Арпесен, с.р.

592.

Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 237 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата, Собранието на СФРЈ, на предлог од претседателот на Сојузниот извршен совет, на седницата на Сојузниот собор од 1 октомври 1981 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 1 октомври 1981 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РЕЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НА ЗАМЕНИЦИ НА СОЈУЗНИТЕ СЕКРЕТАРИ

I

Се разрешуваат од должноста заменици на сојузните секретари:

1. Божидар Радуновиќ, заменик-сојузен секретар за финансии, и

2. Д-р Душан Анакиоски, заменик-сојузен секретар за пазар и општи стопански работи.

II

За заменици на сојузните секретари се именуваат:

1. Антон Слаперник, член на Извршниот совет на Собранието на СР Словенија и републички секретар за финансии — за заменик-сојузен секретар за финансии, и

2. Иштван Бердал, член на извршниот совет на Собранието на СР Србија — за заменик-сојузен секретар за пазар и општи стопански работи.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 468
1 октомври 1981 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на ре-
публиките и по-
краините,
Зоран Полич, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Стана Томашевиќ-Арнесен, с. р.

593.

Врз основа на член 238 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 237 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата, Собранието на СФРЈ, на предлог од претседателот на Сојузниот извршен совет, на седницата на Сојузниот собор од 1 октомври 1981 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 1 октомври 1981 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК-ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО

За заменик-претседател на Сојузниот комитет за законодавство повторно се именува Јанко Чесник, заменик-претседател на Сојузниот комитет за законодавство.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 468
1 октомври 1981 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на ре-
публиките и по-
краините,
Зоран Полич, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Стана Томашевиќ-Арнесен, с. р.

594.

Врз основа на член 84 став 2 од Законот за правата и должностите на сојузните органи во поглед на средствата во општествена сопственост што тие ги користат („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/80), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ МОЖЕ ДА СЕ НАБАВУВА ОПРЕМА И ПОТРОШУВАЧКИ МАТЕРИЈАЛ ОД УВОЗ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ

Член 1

Сојузните органи од член 7 на Законот за правата и должностите на сојузните органи во поглед на средствата во општествена сопственост што тие ги користат (во натамошниот текст: сојузните органи) можат да набавуваат опрема и потрошувачки материјал од увоз во согласност со Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78) и со одредбите на оваа уредба.

Член 2

Опрема и потрошен материјал можат да се набавуваат од увоз само ако не се произведуваат во Социјалистичка Федеративна Република Југославија или домашните производители не се во можност да ја испорачуваат опремата по количина, асортиман, квалитет и во определени рокови.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, опрема и потрошен материјал можат да се набават од увоз и ако се докаже дека со таков увоз се постигнуваат значително поголеми ефекти во работата и порационално користење на средствата со кои располагаат сојузните органи, како и ако се заменува дел на постојна спрема што е од увоз.

Опрема може да се увезе само ако ги исполнува условите утврдени со Законот за стандардизацијата.

Потрошен материјал може да се набавува од увоз ако, покрај исполнувањето на условите од ст. 1 и 2 на овој член, може да се користи со употреба на домашна опрема.

Член 3

Сојузниот секретар за надворешна трговија донесува решение за одобрение на набавка на опрема и потрошен материјал од увоз за потребите на сојузните органи.

Органот што е незадоволен со решението на Сојузниот секретар за надворешна трговија може да поднесе приговор до Сојузниот извршен совет.

Член 4

Сојузниот секретар за надворешна трговија формира стручна комисија која ги разгледува барањата од сојузните органи за набавка на опрема и на потрошен материјал од увоз и дава мислење за тоа дали се исполнети условите за набавка на опрема и на потрошен материјал од увоз во смисла на одредбите од оваа уредба.

Сојузните органи се должни кон барањето за прибавување мислење да дадат спецификација на опремата и на потрошниот материјал со подробно образложение.

Стручната комисија од став 1 на овој член се именува од претставници на Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи, Сојузниот секретаријат за финансии и на Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа.

Член 5

Стручната комисија од член 4 на оваа уредба дава мислење за оправданоста на набавката на опрема и потрошен материјал зависно од итноста на набавката, во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето.

Стручната комисија при разгледувањето на барањето за набавка на опрема и потрошен материјал, по потреба повикува претставник на подносителот на барањето заради давање на објасненија.

Член 6

Оваа уредба не се однесува на набавката на опрема и потрошен материјал за потребите на Сојузниот секретаријат за народна одбрана и на организациите во негов состав, за потребите на Југословенската народна армија и за потребите на Сојузниот секретаријат за внатрешни работи за вршење на работите на државната безбедност.

Член 7

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 414

2 октомври 1981 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Звоне Драган, с. р.

595.

Врз основа на член 4 став 1 точка 4 од Законот за мерките за ограничување на пазарот и на слободниот промет на стоки и услуги од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 28/75), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЗАБРАНА НА УПОТРЕБАТА НА РАСТИТЕЛНИ МАСЛА ЗА ЈАДЕЊЕ И НА СВИНСКА МАСТ ВО ИНДУСТРИЈАТА КАКО ТЕХНИЧКИ МАСНОТИИ

Во Одлуката за забрана на употребата на растителни масла за јадење и на свинска маст во индустријата како технички маснотии („Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/80) во точка 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Одредбата на став 1 од оваа точка не се однесува на растителни масла за јадење набавени со девизи што основните организации на здружен труд ги оствариле со сопствен извоз.“

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 413

24 септември 1981 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Драгољуб Ставрев, с. р.

596.

Врз основа на член 356 став 2 од Уставот на СФРЈ, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ПРИВРЕМЕНО НАМАЛУВАЊЕ НА КОЛИЧИНИТЕ НА СУРОВА НАФТА И ЈАГЛЕН ЗА КОКСИРАЊЕ И НА ПОТРОШУВАЧКАТА НА ДЕРИВАТИ НА НАФТА И КОКС УТВРДЕНИ ВО ОДЛУКАТА ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ ЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНС НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 1981 ГОДИНА

1. Количините на сурова нафта и јаглен за коксирање и потрошувачката на нафтени деривати и кокс што се утврдени во Одлуката за Единствениот енергетски биланс на Југославија за 1981 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/81), се намалуваат и тоа:

1) увозот на сурова нафта за целата 1981 година за 8%;

2) потрошувачката на деривати на нафта за целата 1981 година за 5,7%, а за второто полугодие на 1981 година за 12,3%;

3) увозот на јаглен за коксирање за целата 1981 година за 8,2%;

4) потрошувачката на кокс за целата 1981 година за 8,0%, а за второто полугодие на 1981 година за 13,8%.

2. Организациите на здружен труд, самоуправните организации и заедниците и другите органи и организации што користат течни горива и кокс се должни потрошувачката на течни горива и кокс да ја усогласат со одредбите на оваа одлука.

3. Единствениот енергетски биланс на Југославија за 1981 година, во кој се намалени количините на сурова нафта и јаглен за коксирање на потрошувачката на деривати на нафта и кокс, е даден кон оваа одлука и претставува нејзин составен дел.

4. Оваа одлука останува во сила додека врз основа на усогласените ставови со надлежните републички и покраински органи не се регулираат прашањата што се уредени со оваа одлука, а најдолго до 31 декември 1981 година.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 423

2 октомври 1981 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Звоне Драган, с. р.

597.

Врз основа на член 28 став 3 и член 27 ст. 6 и 9 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78), врз основа на согласноста од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ, МЕРИЛАТА И НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ, ОДНОСНО НА ДЕВИЗНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 1981 ГОДИНА

1. Во Одлуката за условите, мерилата и начинот на утврдување и распределба на стоконите контингенти, односно на девизните контингенти за увоз на стоки во 1981 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 74/80), во Списокот на стоките на стоконите контингент, односно на девизниот контингент

за кои контингентите ги утврдува Сојузниот извршен совет, што е даден кон таа одлука и претставува нејзин составен дел, по редниот број 7 се доаѓа нов реден број 7а, кој гласи:

„Реден број“	Тарифен број на Царинската тарифа	Наименување на стоките
1	2	3
7а	10.01/2в	Друга пченица“

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“

Е. п. бр. 422
2 октомври 1981 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Звоне Драган, с. р.

ОДЛИКУВАЊА

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

— врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од САП Косово

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Бећа Бајруша Зенун, Гаши Рамадана Мехди, Глигоријевић Давида Мирослав;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува на општиот напредок на земјата

СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Марковић Илија Живојин;
— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Дема Бафти Хамз, Гојновци Селима Мехди, Максимовић Жарка Вукадин;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Азем Хисена Рахим, Барбатовци Ђеладина Шабир, Цветковић Драгутина Стојан, Гаши Шери-

фа Хакија, Јашаницу Рустем Ајриз, Јусуфи Весеља Мехмет, Мехмети Сали Идриз, Мустафа Селмана Јакуп, Перчевић Јована Радомир, Петровић Видоја Гојко, Сали Даут Буши, Спасић Радоје Божић, Станковић Радојка Сава, Шабан Хасан Бајрам;

— за залагање и постигнати успеси во работата

СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Ахћани Рустем Селим, Бериша Рустема Исуф, Гаши Азем Ризах, Гојновци Рамиз Назми, Љестрани Бајрам Суља, Митровић Живојина Слободан, Сабедини Рифата Емин, Шаља Исена Иљаз.

Бр. 26
13 април 1981 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,

Џвиегин Мијатовиќ, с. р

СОДРЖИНА:

Страна

588. Закон за дополнително на Законот за привремена забрана на располагањето со општествените средства за финансирање на стопански и непроизводствени инвестиции во 1981 година — — — 146
589. Закон за обезбедување на средства за учество на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во првото пополнување на средствата на Меѓународниот фонд за развој на земјоделството (IFAD) за периодот од 1981 до 1983 година — — — 1465
590. Закон за дополненија на Законот за основите на работењето на организациите на здружен труд во областа на прометот на стоки и услуги во прометот на стоки и за системот на мерките со кои се спречува нарушувањето на единството на југословенскиот пазар во таа област — — — 1466
591. Препорака за самоуправно здружување на земјоделците и за нивно вклучување во системот на самоуправниот здружен труд — — — 1466
592. Одлука за разрешување и именување на заменици на сојузните секретари — — — 1469
593. Одлука за именување заменик-претседател на Сојузниот комитет за законодавство — — — 1470
594. Уредба за условите под кои може да се набавува опрема и потрошувачки материјал од увоз за потребите на сојузните органи — — — 1470
595. Одлука за дополнително на Одлуката за забрана на употребата на растителни масла за јадење и на свинска маст во индустријата како технички маснотии — — — 1471
596. Одлука за привремено намалување на количините на сурова нафта и јаглен за коксирање и на потрошувачката на деривати на нафта и коке утврдени со Одлуката за единствениот Енергетски биланс на Југославија за 1981 година — — — 1471
597. Одлука за дополнително на Одлуката за условите, мерилата и начинот на утврдување и распределба на стокните контингенти, односно на девизните контингенти за увоз на стоки во 1981 година — — — 1471
- Одликувања — — — — — 1472